



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Сабота, 30 септември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 58

ГОД. XLV

Цена на овој број е 6.000 динари. – Аконтација на претплатата за 1989 година изнесува 430.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

910.

Член 2

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Се прогласува Законот за измени на Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 септември 1989 година.

П бр. 1043  
29 септември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Член 1

Во Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88), членот 31 се менува и гласи:

„Се овластува Сојузниот извршен совет да ги утврдува планираните појдовни големини за распределба на доходот и добивката за стопанството на Југославија и областите и гранките на стопанството и начинот на нивното утврдување во 1989 и 1990 година во согласност со Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправни уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/85 и 28/87 и 36/89).

911.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЛОЈАЛЕН НАТПРЕВАР И НА МОНОПОЛИСТИЧКИ СПОГОДБИ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на монополистички спогодби, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 септември 1989 година.

П бр. 1044  
29 септември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

## ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СУЗБИВАЊЕ НА НЕЛОЈАЛЕН НАТПРЕВАР И НА МОНОПОЛИСТИЧКИ СПОГОДБИ**

Член 1

Во Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на монополистички спогодби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74 и 72/86) во член 12а во точка 5 на крајот точката се заменува со точка и записка и се додаваат нови точ. 6 и 7, кои гласат:

„б) склучување на договор за увоз на стоки по цена повисока од берзанската цена односно по цена повисока од најповолната цена на пазарот;

7) користење на посебни погодности при увозот на стоки (ослободување или намалување на увозните давачки) со зголемување на трошоците за прометот на увозот на стоки, прометот на големо или мало заради стекнување на противправна имотна корист.”.

#### Член 2

По член 23 се додава нов член 23а кој гласи:

#### „Член 23а

Одговорното лице во претпријатие или во друго правно лице кое заради стекнување на противправна имотна корист, за стоките ослободени од увозни давачки односно со намалени увозни давачки ќе склучи договор за увоз по цена повисока од берзанската цена односно по цена повисока од најповојната цена на пазарот и ќе ги увезе тие стоки, или со користење на посебни погодности при увозот на стоки ќе ги зголеми трошоците за прометот на увозот, прометот на големо или на мало, ќе се казни за кривично дело со затвор од една до пет години”.

#### Член 3

Во член 24 став 1 зборовите: „од 100.000 до 10.000.000” се заменуваат со зборовите: „најмалку 100.000.000”.

Во став 2 зборовите: „од 10.000 до 300.000” се заменуваат со зборовите: „најмалку 7.000.000”.

#### Член 4

Во член 25 зборовите: „од 20.000 до 200.000” се заменуваат со зборовите „од 900.000 до 45.000.000”.

#### Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

## 912.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

### У К А З

#### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Се прогласува Законот за стоконите резерви, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 септември 1989 година.

П бр. 1045  
29 септември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на  
СФРЈ,  
д-р Јавез Дрновшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

#### I. УВОДНА ОДРЕДБА

##### Член 1

Со овој закон се уредуваат основите на системот на стоконите резерви, формирањето и користењето на сојузните стоконни резерви, изградбата и одржувањето на складишниот простор за сместување и чување на сојузниот стоконни резерви и работењето со тие резерви.

#### II. ОСНОВИ НА СИСТЕМОТ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

##### Член 2

Стоконни резерви се формираат во федерацијата и во републиките и во автономните покраини, а во другите општествено-политички заедници и во определени претпријатија односно организации на здружен труд (во натамошниот текст: претпријатие) во случаите и под условите утврдени со закон.

##### Член 3

Стоконните резерви ги сочинуваат основни земјоделски и прехранбени производи, суровини, репродукционен материјал и индустриски производи, лекови и санитарски материјал определени со програмите од член 5 на овој закон.

Стоконните резерви можат да ги сочинуваат и динарски средсва и девизи за формирање на стоконни резерви за намените од член 4 став 1 точка 1 на овој закон.

##### Член 4

Стоконните резерви формирани во општествено-политичките заедници и во определени претпријатија се користат за:

- 1) обезбедување на потребите на земјата во случај на војна и во други вонредни околности;
- 2) интервенции на пазарот заради обезбедување стабилност на пазарот во случај на поголеми растројства на тој пазар.

##### Член 5

Формирањето, обновувањето и користењето на стоконните резерви и изградбата на складишен простор за сместување и чување на тие резерви се вршат врз основа на среднорочните и годишните програми за формирање, обновување и користење на стоконните резерви и за изградба и одржување на складишниот простор за сместување и чување на тие резерви.

Програмите од став 1 на овој член ги содржат и најмалите количества на стоки во стоконните резерви што се користат за обезбедување на потребите на земјата во случај на војна и во други вонредни околности.

##### Член 6

Федерацијата, републиките и автономните покраини меѓусебно ги усогласуваат програмите за формирање, обновување и користење на стоконните резерви и изградба и одржување на складишен простор за сместување и чување на тие резерви, во согласност со актите на надлежните органи на тие општествено-политички заедници.

Во постапката за усогласување на програмите од став 1 на овој член се утврдуваат особено видот на стоки-те, количеството и намената на сојузните, републичките и покраинските стокковни резерви во согласност со законот.

#### Член 7

Стокковните резерви се формираат со купување на стоки од домашно производство и со договарање на производството на одделни производи за стокковни резерви.

Ако на домашниот пазар нема доволно определени стоки од домашно производство или тие не се произведуваат во земјата, стокковните резерви се формираат со купување на стоки во странство.

#### Член 8

Организациите за стокковни резерви на општествено-политичките заедници се должни, кога пазарните цени се пониски од заштитните цени, да ги кредитираат или да ги откупат понудените количества земјоделски производи за кои надлежните органи на нивните општествено-политички заедници пропишале заштитни цени – по тие цени.

Условите за кредитирање и откуп на производите од став 1 на овој член ги утврдуваат надлежните органи на општествено-политичките заедници.

#### Член 9

Организациите за стокковни резерви на федерацијата, на републиките и на автономните покраини се должни меѓусебно да се известуваат за состојбата на стокковните резерви заради успешно функционирање на системот на стокковните резерви.

#### Член 10

Организациите за стокковни резерви на општествено-политичките заедници имаат својство на општествено правно лице.

### III. СОЈУЗНИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

#### 1. Заеднички одредби

##### Член 11.

Сојузните стокковни резерви ги сочинуваат основни земјоделски и прехранбени производи, резерви на месо во жив добиток, индустриски производи, лекови, санитарски материјал, суровини и репродукцион материјал определени со програмите од член 14 на овој закон.

Сојузните стокковни резерви можат да ги сочинуваат и динарски средства и девизи за формирање на сојузните стокковни резерви за намените од член 4 став 1 точка 1 на овој закон.

##### Член 12

Формирањето и обновувањето на сојузните стокковни резерви и изградбата на складишен простор за сместување и чување на тие резерви се вршат во согласност со општествениот план на Југославија и со програмата на мерки на економската политика, со потребите за одбрана на СФРЈ утврдени со насоките на Претседателството на СФРЈ и во други акти на Собранието на СФРЈ и на Сојузниот извршен совет.

##### Член 13

Ностриел на правата, обврските и одговорностите во поглед на управувањето, користењето и располагањето со сојузните стокковни резерви е Сојузната дирекција за стокковни резерви (во натамошниот текст: Дирекцијата), во согласност со одредбите на овој закон.

#### 2. Програми на сојузните стокковни резерви

##### Член 14

Формирањето, обновувањето, користењето и територијалното разместување на сојузните стокковни резерви и изградбата и одржувањето на складишниот простор за сместување и чување на тие резерви се вршат врз основа на среднорочните и годишните програми.

##### Член 15

Среднорочните програми се донесуваат за период од пет години во согласност и истовремено со општествениот план на Југославија за среднорочниот период.

Среднорочните програми содржат вид, назив, количество и вредност на стоките што се формираат, глобано територијално разместување на сојузните стокковни резерви, намена и капацитет на складишниот простор за нивно сместување и чување и потребен износ на средства за изградба на тој простор.

Предлозите на среднорочните програми Дирекцијата ги изработува по претходно извршена соработка со надлежните органи на републиките и на автономните покраини, со надлежните сојузни органи на управата, организациите и заедници и со Стопанската комора на Југославија.

Среднорочните програми ги донесува Собранието на СФРЈ, на предлог од Сојузниот извршен совет.

##### Член 16

Годишните програми се донесуваат во согласност со среднорочната програма и истовремено со програмата на мерки на економската политика за остварување на општествениот план на Југославија за среднорочниот период.

Со годишните програми се утврдуваат: видот, називот, количеството и вредноста на стоките што се формираат и обновуваат, територијалното разместување, намената и капацитетот на складишниот простор за сместување и чување на сојузните стокковни резерви и потребниот износ на средства за изградба на тој простор.

Со годишните програми може посебно да се утврди делот од сојузните стокковни резерви што, по потреба, ќе се формира за намените од член 4 став 1 точка 1 на овој закон, со динарските средства и со девизите од член 11 став 2 на овој закон.

На барање од сојузниот секретар за народна одбрана и на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата, дадено врз основа на соодветни анализи за конјунктурните движења на домашниот и на странскиот пазар, Сојузниот извршен совет одлучува за потребата од формирање на сојузните стокковни резерви од став 3 на овој член.

Годишните програми Дирекцијата ги изработува во соработка со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата и со Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

Годишните програми ги донесува Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата, по претходно прибавено мислење од сојузниот секретар за народна одбрана.

##### Член 17

За одделни видови стоки на сојузните стокковни резерви можат да се донесуваат посебни среднорочни и годишни програми.

Програмите од став 1 на овој член се донесуваат во согласност со одредбите од чл. 15 и 16 на овој закон.

##### Член 18

Со програмите од чл. 15, 16 и 17 на овој закон посебно се утврдуваат условите под кои определени видови и количества стоки долгорочно им се доверуваат на обновување на претпријатијата.

**3. Формирање и обновување на сојузните стоковни резерви****Член 19**

Сојузните стоковни резерви се формираат и се обновуваат според годишната програма во согласност со одредбите на член 7 од овој закон.

**Член 20**

Дирекцијата непосредно или преку претпријатија купува во земјата и во странство стоки за сојузните стоковни резерви.

Купување на стоки за сојузните стоковни резерви и продажба на стоки од сојузните стоковни резерви заради формирање и обновување на сојузните стоковни резерви Дирекцијата врши со јавно огласување на собирањето на писмени понуди.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, Дирекцијата може да ги изврши работите од тој член без јавно собирање на писмени понуди со согласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата.

Одредбите од ст. 2 и 3 на овој член не се применуваат на задолжителното купување на земјоделски производи за кои се пропишани заштитни цени, ако елементите за купување односно продажба на стоките (цена, квалитет, паритет и др.) се пропишани и за купувањето на стоки на домашниот пазар што ги произведува само еден производител.

**Член 21**

За купувањето на стоки од домашно производство и од увоз за формирање и обновување на сојузните стоковни резерви одлучува, во согласност со годишната програма, директорот на Дирекцијата.

**Член 22**

Сојузните стоковни резерви се одржуваат со повремено обновување, зависно од видот и природата на стоките и од нивниот век на траење, во согласност со годишната програма.

Стоките се обновуваат со размена, давање на заем, со продажба и купување, за што одлучува директорот на Дирекцијата.

Ако стоките од сојузните стоковни резерви се продаваат, позајмуваат или разменуваат заради обновување, наместо стоките што се продадени или разменети ќе се обезбеди истиот вид и количество на стоки или друг вид на стоки што одговараат на иста намена, во согласност со програмите од чл. 16 и 17 на овој закон.

**4. Користење на сојузните стоковни резерви****Член 23**

Сојузните стоковни резерви се користат за намените утврдени во член 4 став 1 на овој закон.

Сојузниот извршен совет одлучува за користењето на сојузните стоковни резерви од став 1 на овој член.

**Член 24**

Како мерки за интервенција на пазарот со сојузните стоковни резерви, во смисла на одредбите од овој закон, се сметаат кредитирањето или откупот на понудените количества основни земјоделски производи по заштитни цени и продажбата на тие производи на домашниот пазар.

**Член 25**

Како мерки за интервенција на пазарот, во смисла на одредбите од овој закон, се смета и давањето стоки на заем и увозот на стоки за интервенции на пазарот.

**Член 26**

Мерка за интервенција на пазарот со продажба на стоки од сојузните стоковни резерви откупени по заштитни цени се презема заради спречување односно заради от-

странување на растројствата што можат да настанат или што настанале на домашниот пазар.

**Член 27**

Ако настанале или ако можат да настанат растројства на домашниот пазар, можат да се преземат и мерки за интервенција со увоз на стоки и со давање стоки на заем од сојузните стоковни резерви.

Стоките од став 1 на овој член им се даваат на заем на организациите за стоковни резерви на републиките и на организациите за стоковни резерви на автономните покраини, како и на заинтересираните претпријатија, под услов во сојузните стоковни резерви да се вратат стоки од ист вид, кчество и квалитет.

**Член 28**

Ако функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата оцени, врз основа на соодветни анализи за конјуктурните движења на домашниот и на странскиот пазар, дека можат да настанат или дека настанале растројства на домашниот пазар, ќе му предложи на Сојузниот извршен совет преземање на мерките за интервенција на пазарот од чл. 26 и 27 на овој закон.

**Член 29**

Сојузниот извршен совет одлучува за преземањето на мерките од чл. 24 и 25 на овој закон и ги утврдува условите под кои се преземаат тие мерки.

Сојузниот извршен совет не може да утврди пониска цена од заштитната цена при продажбата на производи на домашниот пазар откупени по заштитни цени.

Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата, може да одлучи стоките од сојузните стоковни резерви откупени по заштитни цени да се продадат на странскиот пазар. Условите и начинот на продажбата ги утврдува Сојузниот извршен совет.

**Член 30**

Стоките од сојузните стоковни резерви што се користат во претпријатија и што имаат карактер на средства за работа можат да се дадат под закуп.

За закупот од став 1 на овој член одлучува директорот на Дирекцијата, со претходна согласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата.

**5. Изградба и одржување на складишниот простор и сместување и чување на сојузните стоковни резерви****Член 31**

Заради сместување и чување на сојузните стоковни резерви, Дирекцијата обезбедува складишен простор со кредитирање на претпријатија заради изградба на тој простор со средствата предвидени за тие намени во годишната програма.

Сојузниот извршен совет ги утврдува условите за кредитирање од став 1 на овој член.

**Член 32**

По исклучок од одредбата на став 1 од член 31 на овој закон, Дирекцијата обезбедува сместување и чување на сојузните стоковни резерви со изградба на сопствен складишен простор кога е тоа во интерес на одбраната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Сојузниот извршен совет посебно одлучува за изградбата на складишен простор од став 1 на овој член при донесувањето на годишната програма, по предлог на сојузниот секретар за народна одбрана.

**Член 33**

Сојузните стоковни резерви Дирекцијата ги сместува и чува во складишта чија изградба ја кредитирала, во свои складишта и во складишта земено за закуп.

Сместувањето и чувањето на стоките, складиштата и опремата на сојузните стоковни резерви Дирекцијата може да им го довери на организациите за стоковни резерви на други општествено-политички заедници, на претпријатија и на единици и установи на Југословенската народна армија, врз основа на договор со кој се уредуваат условите за сместување и чување на стоките, складиштата и опремата на сојузните стоковни резерви.

#### Член 34

Организациите од член 33 став 2 на овој закон на кои стоките, складиштата и опремата на сојузните стоковни резерви им се доверени на чување врз основа на договор, не можат, без одобрение од Дирекцијата, тие стоки, складишта и опрема да ги користат, да ги отуѓат, да им ја променат намената, да ги прескладираат стоките во други складишта односно да располагаат со нив на друг начин спротивно на тој договор.

Со договорот од став 1 на овој член не може да се предвиди право на приоритетно купување на стоки од сојузните стоковни резерви во корист на организацијата на која стоките и се доверени на сместување и чување.

### 6. Работење со сојузните стоковни резерви

#### Член 35

Со сојузните стоковни резерви работи Дирекцијата во рамките на правата и должностите утврдени со овој закон.

#### Член 36

Во работењето со сојузните стоковни резерви Дирекцијата склучува договори за работите на стоквен промет и други договори на начинот и под условите што се предвидени за претпријатијата, ако со овој закон не е поинаку определено.

Дирекцијата е должна на претпријатијата да им обезбеди да учествуваат, под еднакви услови, во вршењето на работите од став 1 на овој член.

#### Член 37

Девизите за намените од член 16 став 3 на овој закон и девизите остварени од работењето со сојузните стоковни резерви Дирекцијата ги држи на девизната сметка на Народната банка на Југославија - Воениот сервис.

За располагањето со девизите од став 1 на овој член одлучува Сојузниот извршен совет.

#### Член 38

Средствата за формирање и обновување на стоките на сојузните стоковни резерви, за изградба и одржување на складишта за сместување и чување на сојузните стоковни резерви и за опрема на тие складишта се утврдуваат и распоредуваат со финансискиот план на Дирекцијата.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите донесува прописи за начинот на составување на финансискиот план и годишната пресметка на Дирекцијата.

#### Член 39

Со финансискиот план на Дирекцијата средствата од член 38 став 1 на овој закон се утврдуваат и распоредуваат особено за:

- 1) формирање, обновување и одржување на сојузните стоковни резерви;
- 2) формирање на сојузните стоковни резерви од член 16 став 3 на овој закон;
- 3) кредитирање и изградба на складишен простор, опрема за складишта и одржување на складишниот простор и опремата за сместување и чување на сојузните стоковни резерви;
- 4) сместување, чување и други трошоци на сојузните стоковни резерви.

#### Член 40

Сојузниот извршен совет, по потреба, ги обезбедува и распоредува, согласно со прописите, средствата за кредитирање или за откуп на понудените количества основни земјоделски производи по заштитни цени и за увоз на стоки за интервенции на пазарот од чл. 24 и 25 на овој закон, во случај расположливите средства од резервниот фонд на Дирекцијата и средствата од член 39 точка 2 на овој закон да не се доволни за финансирањето на тие намени.

#### Член 41

Финансискиот план го изработува Дирекцијата, а го донесува Сојузниот извршен совет, по предлог на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата.

#### Член 42

Дирекцијата ги утврдува резултатите од работењето и ги распоредува остварените средства со својата годишна пресметка.

Годишната пресметка на Дирекцијата ја донесува директорот на Дирекцијата, а ја одобрува Сојузниот извршен совет.

Кон годишната пресметка, Дирекцијата му доставува на Сојузниот извршен совет и извештај за работењето со сојузните стоковни резерви, заедно со мислење на функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата.

#### Член 43

Средствата на позитивниот резултат од работењето утврдени со годишната пресметка на Дирекцијата се распоредуваат на дел што се внесува во деловниот фонд, дел што се користи за намените од член 39 точка 3 на овој закон, дел што се внесува во резервниот фонд и дел што се уплатува во буџетот на федерацијата.

#### Член 44

Средствата на резервниот фонд се користат за покривање на негативниот резултат од работењето утврден со годишната пресметка на Дирекцијата, за финансирање на намената од член 40 на овој закон и за намените од член 39 точка 1 на овој закон за кои во финансискиот план на Дирекцијата не се предвидени средства или не се предвидени во доволен износ.

Средствата на резервниот фонд на Дирекцијата можат да се користат и како обртни средства за што одлучува директорот на Дирекцијата.

Заради порационално работење, привремено слободните средства од деловниот и резервниот фонд на Дирекцијата можат да им се даваат на краткорочно користење на претпријатијата што работат со Дирекцијата, за што одлучува директорот на Дирекцијата, при претходна согласност од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата.

#### Член 45

Ако негативниот резултат во работењето утврден со годишната пресметка на Дирекцијата не можел да се покрие од средствата на резервниот фонд од член 43 на овој закон, ќе се покрие со средства од буџетот на федерацијата.

#### Член 46

Средствата на ануитетите од кредитите од член 31 на овој закон можат да се користат само за изградба на складишен простор.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, директорот на Дирекцијата може да одлучи средствата од тој став привремено да се користат и како обртни средства.

#### Член 47

Нематеријалните и материјалните вложувања и стоките на сојузните стоковни резерви служат за потребите

на општонародната одбрана, освен стоките што се формираат според член 8 на овој закон.

Книговодствена евиденција, отпишување и ревалоризација на нематеријалните и материјалните вложувања и на стоките на сојузните стоковни резерви Дирекцијата врши во согласност со Законот за сметководството („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/89 и 35/89).

#### Член 48

За продажба на недвижностите што се дотраени, застарени или што не се потребни за сојузни стоковни резерви, Сојузниот извршен совет одлучува на предлог од директорот на Дирекцијата.

Дирекцијата може да продаде одделни подвижни предмети и опрема што повеќе не се потребни за сојузни стоковни резерви, за што одлучува директорот на Дирекцијата, во согласност со функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на трговијата.

Недвижностите, подвижните предмети и опремата што определено време не се потребни за сојузните стоковни резерви можат со надомест да се дадат под закуп, за што одлучува директорот на Дирекцијата.

Сојузниот извршен совет односно директорот на Дирекцијата истовремено ја определуваат и намената за користење на средствата остварени според одредбите на овој член.

#### Член 49

Сојузниот извршен совет донесува прописи за условите и начинот на користење на сојузните стоковни резерви за потребите на Заедницата на југословенските железници, на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони и на Југословенското електростопанство, како и за стоките од сојузните стоковни резерви што служат за посебни намени, а претставуваат средства за работа на претпријатија.

#### Член 50

Сојузниот извршен совет ги утврдува роковите за обновување на сојузните стоковни резерви на предлог од сојузната организација на управата надлежна за работи на стандардизацијата.

**7. Работење со сојузните стоковни резерви во случај на непосредна воена опасност или за време на воена состојба**

#### Член 51

Во случај на непосредна воена опасност или за време на воена состојба, Сојузниот извршен совет одлучува за сите прашања на формирањето, обновувањето и користењето на сојузните стоковни резерви и за изградбата и одржувањето на складишниот простор за сместување и чување на тие резерви, со тоа што првенствено се користат за потребите на Југословенската народна армија.

#### Член 52

Претпријатијата што, согласно со сојузниот пропис, се должни во случајна непосредна воена опасност или за време на воена состојба да произведуваат определени стоки и да вршат промет на тие стоки, се должни додека трае таа состојба односно таа опасност, врз основа на пропис на Сојузниот извршен совет, да произведуваат односно да продаваат стоки за формирање и обновување на сојузните стоковни резерви.

#### Член 53

Финансиските средства за намените од член 52 на овој закон се утврдуваат и користат врз основа на финансискиот план што го донесува Сојузниот извршен совет, на предлог од функционерот кој раководи со сојузниот ор-

ган на управата надлежен за работи на трговијата, по претходно прибавено мислење од сојузниот секретар за народна одбрана.

### IV. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

#### Член 54

Одговорното лице во претпријатието или во друго правно лице со кое е склучен договор за чување на стоките, складиштата и опремата на сојузните стоковни резерви, кое тие стоки, складишта или опрема неовластено ги користи, ги отуѓи, им ја промени намената, ги прескладира стоките или опремата, или на друг начин располага со нив без одобрение од Дирекцијата, ќе се казни за кривично дело со затвор до три години.

Ако поради делото од став 1 на овој член настапила имотна штета која изнесува повеќе од 100,000.000 динари, одговорното лице од тој став ќе се казни со затвор од една година до пет години.

#### Член 55

Со парична казна од најмалку 100,000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие или друго правно лице:

1. ако сместува и чува стоки складишта и опрема на сојузните стоковни резерви спротивно на утврдените услови (член 33 став 2);

2. ако стоките, складиштата и опремата на сојузните стоковни резерви доверени на чување и складирање, без одобрение од Дирекцијата ги отуѓи, ги користи, им ја промени намената, изврши прескладирање на стоките во друго складиште односно на друг начин располага со нив (член 34 став 1).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во претпријатието или во другото правно лице со парична казна од најмалку 5.000.000 динари.

#### Член 56

Со парична казна од 2.000.000 до 10.000.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во Дирекцијата:

1. ако не обезбеди складишен простор заради сместување и чување на сојузните стоковни резерви со кредитирање на претпријатија или на други правни лица во рамките на средствата предвидени за тие намени со годишните програми (член 31 став 1);

2. ако не обезбеди сместување и чување на сојузните стоковни резерви со изградба на сопствен складишен простор кога за тоа во интерес на одбраната на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучил Сојузниот извршен совет (член 32).

### V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 57

Со денот на влегувањето на овој закон во сила престанува да важи Законот за основите на системот на сојузните стоковни резерви и за сојузните стоковни резерви („Службен лист на СФРЈ”, бр. 58/84 и 34/86).

#### Член 58

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

913.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ**

Се прогласува Законот за престанување на важењето на Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушувањето на единството на југословенскиот пазар во таа област, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 септември 1989 година.

П бр. 1046  
29 септември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
д-р Јанез Дршовшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ****Член 1**

Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушувањето на единството на југословенскиот пазар во таа област („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/76, 23/79, 54/81, 20/84 и 43/86) престанува да важи.

**Член 2**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

**914.**

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за финансиското работење, што го усвои Собра-

нието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 29 септември 1989 година.

П бр. 1047  
29 септември 1989 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството  
на СФРЈ,  
д-р Јанез Дршовшек, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ****Член 1**

Во Законот за финансиското работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/89, 26/89 и 35/89) во член 7а по зборот: „лица” се додаваат зборовите: „и граѓани”.

**Член 2**

Во член 13а зборот: „неликвидно” се заменува со зборот: „инсолвентно”.

**Член 3**

Во член 14, во уводната реченица, зборот: „неликвидно” се заменува со зборот: „инсолвентно”.  
Во точка 4 зборовите: „брuto личните доходи по основ на тековниот труд” се бришат.  
По точка 4 се додава нова точка 5, која гласи:  
„5) брuto личните доходи”.  
Досегашната точка 5 станува точка 6.

**Член 4**

Во член 26 став 1, во уводната реченица, зборовите: „од 9,000.000 до 45,000.000” се заменуваат со зборовите: „најмалку 30,000.000”.

Во став 1 по точка 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) ако обврските не ги намирува во договорениот односно во пропишаниот рок (член 12 став 1);”.

Досегашните точ. 4 до 6 стануваат точ. 5 до 7.  
Во досегашната точка 7, која станува точка 8, зборовите: „во случај на искажување на загуба” се бришат, а бројот: „25” во заградата се заменува со бројот: „31а”.

Во став 2 зборовите: „од 500.000 до 2,500.000” се заменуваат со зборовите: „најмалку 1,000.000”.

**Член 5**

По член 27 се додава нов член 27а, кој гласи:

**„Член 27а**

Со парична казна од 9,000.000 до 45,000.000 динари ќе се казни за прекршок правното лице ако во пропишаниот рок не и достави на надлежната организација за платен промет податоци за намирните обврски со пребивање и со пренос на хартии од вредност (член 12 став 3).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во правното лице со парична казна од 2,000.000 до 10,000.000 динари.”.

**Член 6**

Во член 28 во уводната реченица бројот: „200.000” се заменува со бројот: „2,000.000”, а бројот: „3,000.000” се заменува со бројот: „10,000.000”.

**Член 7**

Член 29 се брише.

## Член 8

По член 31 се додаваат нови чл. 31а и 31б, кои гласат:

## „Член 31а

Правното лице што го утврдува износот на средства за бруто лични доходи врз основа на резултатите од работењето по периодичната односно годишната пресметка, ги исплатува месечните аконтации на бруто личните доходи во согласност со општиот акт усогласен со општествениот договор, со колективниот договор односно со законот.

Во периодот кога правното лице од став 1 на овој член не ги утврдува резултатите од работењето, месечните аконтации на бруто личните доходи ги исплатува до износот на исплатениот бруто личен доход по работник за претходниот месец зголемен за 90% од растежот на трошоците на животот во републиката односно во автономната покраина во месецот за кој се врши исплата во однос на претходниот месец.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член правното лице ги исплатува аконтациите на бруто личните доходи за октомври 1989 година најмногу до износот на просечниот бруто личен доход исплатен по работник за август 1989 година, зголемен за сразмерниот дел на бруто личниот доход од резултатите од работењето за пресметковниот период јануари–септември 1989 година и за растежот на трошоците на животот во септември во однос на август 1989 година. Вака утврдениот износ на бруто личните доходи по работник може да се зголеми за 90% од растежот на трошоците на животот во републиката односно во автономната покраина во октомври во однос на септември 1989 година.

Правното лице што не го утврдува износот на средствата за бруто лични доходи на начинот од став 1 на овој член, месечните аконтации на бруто личните доходи ги исплатува во согласност со општиот акт усогласен со општествениот договор, со колективниот договор односно со законот, а најмногу до износот што ќе го утврди во согласност со ст. 2 и 3 на овој член.

Правното лице што ќе биде основано по влегувањето на овој закон во сила ги исплатува бруто личните доходи за првиот месец според општиот акт, а за наредните месеци до поднесувањето на периодична односно годишна пресметка, во износ на исплатениот бруто личен доход по работник за првиот месец зголемен за 90% од растежот на трошоците на животот во републиката односно во автономната покраина во месецот за кој се врши исплатата во однос на претходниот месец.

Правното лице што настанува со статусна промена (припојување, спојување и раздвојување) не се смета за новоосновано правно лице во смисла на став 5 од овој член.

Исплатата на месечните аконтации на бруто личните доходи се врши до истекот на месецот најмногу во два дела.

Службата на општественото книговодство не може да ги извршува налозите на правните лица за исплата на бруто личните доходи спротивно на одредбите од овој член.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите ќе го пропише, во рок од 15 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила, начинот на составувањето на пресметката на средствата за исплата на бруто личните доходи што се доставува до Службата на општественото книговодство при исплатата.

Сојузната организација надлежна за работи на статистиката го утврдува и го објавува до крајот на месецот процентот на растежот на трошоците на животот од став 2 на овој член.

Одредбите на овој член ќе се применуваат на бруто личните доходи што се исплатуваат за периодот од 1 октомври 1989 година до 31 март 1990 година.

## Член 31б

Сојузниот извршен совет може да пропише поблиски услови за одобрување на потрошувачки кредити на граѓаните.

Одредбата на став 1 од овој член ќе се применува до 31 декември 1990 година.”

## Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

## СОДРЖИНА :

Страна

910. Закон за измени на Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија — — — — —	1457
911. Закон за измени и дополненија на Законот за сузбивање на нелојален натпревар и на монополистички спогодби — — — — —	1457
912. Закон за стоковните резерви — — — — —	1458
913. Закон за престанување на важењето на Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушувањето на единството на југословенскиот пазар во таа област — — — — —	1462
914. Закон за измени и дополненија на Законот за финансиското работење — — — — —	1463